

ПРОКРЕДИТ БАНКА СО НОВА ФИЛИЈАЛА ВО ВЕЛЕС

Минатата недела ПроКредит Банка и официјално ја отвори новата Филијала во Велес, лоцирана во центарот на градот, близу Градскиот плоштад, основана за да ги услуги физичките лица и претпријатијата во овој град и регионот, со цел да создаде поблиска и долготрајна соработка.

На отворањето присуствуваа и Ралф А. Брет, германскиот амбасадор во Македонија, Арлинда Идризи, советник за финансиски прашања во Амбасадата на Кралството Холандија во Македонија, Кристијан Литке Вестман, директор на канцеларијата на KFW во Скопје, Аце Коцевски, градоначалник на Велес и други гости.



По само едномесечно работење во Филијалата се отворени повеќе од 500 сметки на физички лица, заинтереси-

ната депозитна основа достигнува 109.000 евра и Филијалата одобри 100 бизнис кредити во износ од 200.000 евра.

вање платежни операции и менувачко работење. Проверената технологија, кредитните продукти, брзата, флексибилна и небироократска процедура, како и повољните услови овозможуваат ПроКредит Банка да биде првиот избор на оваа целна група, броејќи генерално повеќе од 50.000 задоволни клиенти. Младиот и мотивиран тим на ПроКредит Банка, составен од 14 динамични луѓе, нагласува дека Филијалата е посветена на јавноста, служејќи и советувајќи ја со максимална посветеност.

Инаку, ПроКредит Банка е развојно ориентирана банка, нудејќи им одлична услуга на клиентите и широк спектар банкарски производи. Фо-

ПОДДРШКАТА НА МАЛИТЕ БИЗНИСИ СОЗДАВА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

■ Пишува:
Арсен КОЛЕВСКИ

Изразувајќи верба дека новата филијала ќе биде силна поддршка за развојот на бизнисите во регионот, амбасадорот Брет изјави дека овој чекор е доказ за македонско германската деловна соработка и дека помошта на малите бизниси мора да нè поврзува.

"Секаде во светот малите бизниси создаваат нови работни места и за нив е особено важно да имаат пристап до евтини и повољни кредити. Затоа, со задоволство тврдам дека и ПроКредит Банка има свој удел во трендот на намалување на каматните стапки во Македонија", потенцираше амбасадорот Брет на отворањето на Филијалата.



рани за тековни и за штедни сметки, орочени штедни влогови, дебитни и кредитни картички, опслужува повеќе од 50 жиро-сметки на правни лица, кои ги избраа повољните и флексибилни услови за кредити и платен промет на ПроКредит Банка. Целос-

Во најновата Филијала на ПроКредит Банка сите заинтересирани можат да отворат тековни и жиро-сметки, штедни сметки, орочени штедни сметки, Маестро и Виза Електрон картички, Виза Класик, Мастеркард и Дајнерс кредитни картички, извршу-

кусирана е кон кредитирање на микро, мали и средни претпријатија, затоа што е убедена дека овие претпријатија создаваат најголем број работни места, кои претставуваат витален придонес кон економијата. Од почетокот на операциите до денес ПроКредит Банка исплатила 128 милиони евра на 31.000 приватни фирми.

Вклучувајќи го Велес, мрежата на ПроКредит Банка достигна 18 филијали, 8 во главниот град и 10 во другите градови на Република Македонија: Куманово, Тетово, Гостивар, Струга, Охрид, Битола, Струмица и Штип.

ПроКредит Банка е член на најголемата меѓународна група составена од 19 финансиски институции низ цел свет, делејќи заедничка корпоративна мисија.